

| Предметна програма од втор циклус студии | | | | |
|--|---|---|----|--------------|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | Квалитет и стандардизација | | |
| 2. | Код | АБ4203 | | |
| 3. | Студиска програма | Агробизнис | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | Економски институт, Скопје, УКИМ | | |
| 5. | Степен (прв, втор, трет циклус) | Втор циклус | | |
| 6. | Академска година/семестар | II семестар | 7. | Број на ЕКТС |
| | | | | 5 |
| 8. | Наставник | д-р Наташа Данилоска д-р Катерина Хаџи Наумова- Михајловска | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Завршен прв циклус студии (180 кредити) Заверен I (прв) семестарЗавршен прв циклус | | |
| 10. | <p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Предметот има за цел да ги воведо студентите во проблематиката на квалитетот и стандардизацијата поточно да го усвојат и разберат концептот на квалитет, системот на целосно уривување со квалитет (TQM), управувањето на квалитетот на земјоделско-прехранбените производи, како и поврзаноста на квалитетот со стандардизацијата, изработката на стандарди и сертификацијата.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <p>Со оваа програма студентите се стекнуваат со теоретски и практични знаења и вештини за теоријата на квалитетот воопшто, управувањето со квалитетот на земјоделско-прехранбените производи. Исто така, студентите стекнуваат детални познавања за стандардизацијата, нејзините специфичности што треба да се стандардизира, како се изработуваат стандарди, комплементарноста на ИСО 9000 и НАССАР, како и стандардите за други аграрни производи и нивни преработки. За таа цел, предметот вклучува теми кои се однесуваат на концептскиот и методолошкиот приод во изучувањето на оваа проблематика.</p> | | | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 11. | Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Теоретски аспекти на квалитетот • Систем на целосно управување со квалитет (TQM) • Проектирање и имплементирање на системот за квалитет во практиката • Стандардизацијата и управувањето со квалитет • Сертификација на системот на квалитет • Управување со квалитетот на земјоделско прехранбените производи • Стандарди за аграрни производи и нивни преработки | | |
| 12. | Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго. | | |
| 13. | Вкупен расположлив фонд на време | 15 недели 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови | |
| 14. | Распределба на расположливо време | 15+15+120 = 150 часови | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1. | Предавања-теоретска настава 15 часови |
| | | 15.2. | Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа 15 часови |
| 16. | Други форми на активности | 16.1. | Проектни задачи 30 часови |
| | | 16.2. | Самостојни задачи 45 часови |
| | | 16.3. | Домашно учење 45 часови |
| 17. | Начин на оценување | | |
| | 17.1. | Тестови | 60 бодови |
| | 17.2. | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | 30 бодови |
| | 17.3. | Активност и учество | 10 бодови |
| 18. | Критериуми за | | до 61 бода 5 (пет) (F) |
| | | | од 61 до 68 6 (шест) (E) |
| | | | од 69 до 76 7 (седум) (D) |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|---|--------|
| | оценување | од 77 до 84 | | 8 (осум) (С) | | |
| | | од 85 до 92 | | 9 (девет) (В) | | |
| | (бодови/оценка) | од 93 до 100 | | 10 (десет) (А) | | |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | Редовност на настава и вежби, проектна задача | | | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик | | | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Механизми на интерна евалуација | | | | |
| 22. | ЛИТЕРАТУРА | | | | | |
| | 22.1. | Задолжителна литература | | | | |
| | | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | | 1. | Р. Пол Сингх, Денис Р. Хелдман | Вовед во прехранбено инженерство, | Арс Ламина ДОО, Скопје, (превод од Владата на РМ) | 2011 |
| | | 2. | Чепјуновска В. | Менаџмент на квалитет | ТМФ, Скопје | 2009 |
| | | 3. | Пешевски М., | Управување со квалитетот на агрокомплексот | Здружение на агроекономистите на РМ, Скопје | 2003 |
| | 22.2. | Дополнителна литература | | | | |
| | | Ред. број | Автор | Наслов | Издавач | Година |
| | | 1. | ХЛМ Ли Ливелд, М.А. Мосерт, Џ. Холанд | Прирачник за контрола на хигиената во прехранбената индустрија | Ад вербум, (превод од Владата на РМ) | 2009 |
| | | 2. | | | | |
| | | 3. | | | | |